

ПРАВОПИС НА СТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ФА (ЗРАЧЕЊЕТО)

ФА - Зрачењето Сончево Божествено. Фактичка состојба.

ФЕ - Зрачењето Сончево Божествено во идејна замисла.

ФИ - Зрачењето Сончево Божествено во процес на раѓање и зголемување.

ФО - Зрачењето Сончево Божествено во процес на вознесување и возвишеност.

ФУ - Зрачењето Сончево Божествено во процес на пад од возвишеноста.

Ф - Зрачењето Сончево Божествено како стварност воопшто. Фактичка состојба.

Во старата Македонија, старите Македонци верници според учењето на Религијата на Сонцето, а тоа е ВЕРАТА го создале првиот слогов, стар Македонски јазик, кој подоцна е прифатен и како Светски јазик. Тоа е јазикот на Светлината Божествена на Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), тоа е СВЕТОТО ПИСМО на површината на Земјата во сите времиња. Таа, СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на Сончевата аура на Земјата ја има вградено и во аурите на верниците, на луѓето, и тие Сончеви аури и човекови имаат, пак, процеси на ЗРАЧЕЊЕ по циклуси и по генерации, по место и по време на постоење на површината на Земјата, процеси кои верниците ги нарекувале по првиот слогов, стар Македонски јазик со слогот ФА - ЗРАЧЕЊЕТО. Зборот ЗРАЧЕЊЕТО ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на З(ЗОРАТА) РА(СОНЧЕВА) ЧЕ(ЧЕЛНА) Н(НАША) ЈЕ(ВНАТРЕШНА) над ТО(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата, за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со почетокот на својот вечен, денски циклус, со првите свои ЗРАЦИ на источниот хоризонт го прави својот прв и основен закон, принцип, правило, завет на светло позитивната доминација над ТА(ТЕМНИНАТА) ноќна. Тоа всушност е негативноста на површината на Земјата како непотребно зло, затоа што е противник на процесите и на условите за живот на Земјата. Аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е голема, моќна, вечна и постојано ЗРАЧИ во Вселената, а на површината на Земјата се изразува светејќи, ЗРАЧЕЈЌИ, во циклуси денски и годишни со кружните циклусни движења на Зем-

јата околу својата оска и околу Сонцето. Со првите утрински ЗРАЦИ во темнината ноќна, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) навлегува во темнината и го разредува, изместува. Со својата зора на источниот хоризонт ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со неговите светло позитивни ЗРАЦИ е основата, почетокот, причината за сите позитивни Земни услови, преобразби, резултати на живот, во сите негови облици и форми, па затоа Сончевата аура е наречена ЧЕЛНОСТА. Во зборот ЗРАЧАТ, таа е вечна водечка на тие позитивни Земни процеси кои ги создава. Со завршувањето на реализацијата на ЗОРАТА, на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), на источниот хоризонт

ЗО(ЗАЗОРЕНОТО) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), над мракот ноќен, како негативност Земна, се означува вечниот почеток на сите услови и форми на живот, на сите преобразби и позитивни резултати на Земјата т.е. тоа е основата, принципот на појавата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), мракот, негативноста Земна или е вечен ИЗВОРОТ на животот Земен. Зборот ИЗВОРОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија, од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на И(И....) З(ЗОРАТА) ВО(БОЖЕСТВЕНА) РА(СОНЧЕВА) над Т(ТЕМНИНАТА), нега-

СТАРИОТ ДРЕВЕН МАКЕДОНСКИ

како почетна, светло позитивна доминација на неговата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА, со тој чин, со религиозното дејство и состојба на неговиот ЗРАК кој оди во повисока светло позитивна доминација на Небесниот свод, со ВОЗВИШУВАЊЕТО Сончево на Небото го имаме религиозното дејство и состојба на ЗРАКОТ. Тоа е состојба на З(ЗАЗОРЕНОСТА) РА(СОНЧЕВА) КО(ВОЗВИШУВАЧКА) над Т(ТЕМНИНАТА), над негативноста на Земјата. Со возвишувањето се зголемува јачината на светло позитивното зрачење и има процеси на светло позитивно привлекување и СОЕДИНУВАЊЕ на формите на живот на Земјата. Соединувањето се реализира во текот на циклусот денски или годишен од Сончевата аура на ЗРАЧЕЊЕ или го има религиозното дејство, состојба и значење на зборот ЗРАЧЕШЕ кое е З(ЗАЗОРЕНОТО) РА(СОНЦЕ) ЧЕ(ЧЕЛНО) ШЕ(СОЕДИНУВАЧКО). Сончевото космичко, физичко и небеско тело ја има вградено во себе и Сончевата аура, вечна светлечка, таа е ВНАТРЕ, во него, со секој нов, денски циклус во изгревот на источниот хоризонт. Сончевата аура е една видлива форма на светлечка топка, гледана од површината на Земјата, визуелно се гледа дека излегува од ТЕМНИНАТА ноќна како некоја ВНАТРЕШНОСТ, па оттука, по тоа религиозно дејство и состојба е формиран зборот ЗРАЧЕЊЕТО или постоењето на З(ЗАЗОРЕНОСТА) РА(СОНЧЕВА) ЧЕ(ЧЕЛНА) Н(НАША) ЈЕ(ВНАТРЕШНА) над ТО(ТЕМНИНАТА), над мракот, негативноста Земна. Со вечниот чин на ЗОРАТА или постоењето на религиозното дејство и состојба на

тивноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Со вечните процеси на ЗРАЧЕЊЕТО на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во денски и годишни циклуси, со неговиот голем и моќен спектар на зраци во кој е и СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА се создаваат процеси за борба и творештво по место и по време на површината на Земјата. Со процесите на борба ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со секој нов, денски и годишен циклус постигнува големи и високи победи над негативноста Земна, над ТЕМНИНАТА, мракот ноќен и студот зимски, кои се вечни противници на процесите на живот на Земјата. Тие ги разурнуваат и уништуваат неговите услови, форми, вредности и резултати, исцрпувајќи ја СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА или Сончевата енергија, вградена во нив. Со циклусите и процесите на светло позитивното ЗРАЧЕЊЕ на површината на Земјата, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) поттикнува процеси на творештво, создавање, со секој нов, денски и годишен циклус, на големи и непроценливи творби, дела, род и благодет, климатски услови, вредности и резултати на живот, кои ги создава со естетското вградување на својата Сончева енергија или на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА. Со секој денски и годишен циклус на реализација, на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), на површината на Земјата се постигнува неговото најголемо светло позитивно ВОЗВИШУВАЊЕ на Небесниот свод, купола, кое како денско е во 12 часот, напладне, и годишно на 22 јуни, во 12 часот. Тогаш тој реализиран циклус, има најсилно светло позитивно ЗРАЧЕЊЕ

По книгата "Религија на сонцето, првиот и вториот антички македонски јазик - Светото писмо" од авторот **Атанас Пчеларски**
Контакт:
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,
e-mail: atanas@strumjani.com.mk

на површината на Земјата, па затоа со тоа постигнување се остваруваат и најголемите естетски вредности и резултати, победи и творби по место и по време на постоење. Сите тие создадени естетски вредности и резултати на победи и на творби, на површината на Земјата со светло позитивното ЗРАЧЕЊЕ, по денски и по годишни циклуси, на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), се трагата испи-

АНТИЧКИ ЈАЗИК

шана со неговата вградена енергија на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА. Таа претставува поим, разбирање и назив за СВЕТОТО ПИСМО, тоа се јазикот на Сончевата аура од времето на Религијата на Сонцето или по ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВА во старата Македонија, кое го употребувале старите Македонци по стариот Македонски јазик. Со реализирањето на своите вечни, денски и годишни циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), на површината на Земјата, сите негови естетски услови, вредности и резултати на живот се негова трага: како Светото Писмо и сите создадени светло позитивни религиозни дејства и состојби, со својата значајност, се градени и искажуваат по нив и им се придавале таа мисла и смисла на соодветното значење. На тој начин се градел стариот Македонски јазик како јазик на Сончевата аура, па оттука таа втора и значајна смисла на тој СВЕТ ЈАЗИК популарно наречен СВЕТОТО ПИСМО. Затоа, низ сите зборови, поделени на слогови, кои ги претставувам, зборови со кои се искажуваат соодветните светло позитивни, религиозни дејства и состојби, по кои се изградени, кодирани во старата Македонија, од старите Македонци го искажувам и говорам тој СВЕТ ЈАЗИК или СВЕТОТО ПИСМО на Сончевата аура. Тоа е тој прв, слогов јазик по кој е изграден вториот стар, древен антички Македонски јазик. Тој ќе стане и единствен Светски јазик со создавањето на Светската Религија на Сонцето, а подоцна ќе биде основа на сите светски јазици. Според

учењето и начинот на живеење по Религијата на Сонцето аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата, човечките аури на верниците, Лични, Сејемни и Колективни, и Народната на Земјата, во своите светло позитивни возвишувања, циклусни и генерациски по место и по време на постоење, имаат позитивно ниво и процеси на светло позитивно ЗРАЧЕЊЕ со кои ги создаваат религиозните состојби и значења на зборовите ФАКТ, ФАКТОРОТ. Зборот ФАКТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) К(ВОЗВИШЕНО) над Т(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ФАКТОРОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) К(ВОЗВИШЕНО) над Т(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. По учењето и начинот на живеење, според Религијата на Сонцето, аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата, аурите човечки на верниците: Лични, Сејемни, Колективни и Народната на Земјата, со своите Возвишени аури по циклуси и генерации, создаваат процеси на силно светло позитивно астрално Божествено ЗРАЧЕЊЕ на тие позитивни нивоа, кои ги имаат по место и по време на постоење. Со процесите на светло позитивното астрално Божествено ЗРАЧЕЊЕ се создаваат процесите за борба со негативност во природата и во луѓето и нејзината победа, се создаваат процеси на творештво и создавање услови за живот, творби, дела, род и благодет, како вредности. Така, Сончевите аури и човечки на верниците, по циклуси и по генерации се потребните борци, творци, водачи и учители по место и по време на постоење и на живеење на површината на Земјата. Со други зборови, тие ги создаде религиозните состојби и значења на зборовите ФИРМАТА, ФАРМАТА, ФАБРИКАТА. Зборот ФИРМАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФИ(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ФАРМАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ФАБРИКАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ФАБРИКАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ФАБРИКАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ФАБРИКАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ФАБРИКАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ФАБРИКАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата.

Зборот ФАБРИКАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФА(ЗРАЧЕЊЕТО) Б(ЗЕМНО) РИ(СОНЧЕВО) КА(ВОЗВИШЕНО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Со процесите на светло позитивно астрално Божествено ЗРАЧЕЊЕ се создаваат процесите за борба со негативност во природата и во луѓето, процеси за победа и за творештво, создавање на услови за живот, на творби, дела, род и благодет, како вредности. Сончевите аури и човечки на верниците, по циклуси и генерации, биле потребните борци, творци, водачи и учители по место и по време на постоење и на живеење на површината на Земјата, или ги создавале религиозните состојби и значења на зборовите ФОРМАТА, ФОРМУЛАТА, ФЕСТИВАЛОТ, ФОЛКЛОРОТ. Зборот ФОРМАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФО(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ФОРМУЛАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФО(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МУ(МОЕ) ЛА(ЉУДСКО/човечко) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ФЕСТИВАЛОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФЕ(ЗРАЧЕЧКАТА) С(СВЕТЛИНА) над ТИ(ТЕМНИНАТА) ВА(БОЖЕСТВЕНА) ЛО(ЉУДСКА/човечка) над Т(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ФОЛКЛОРОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФО(ЗРАЧЕЧКАТА) Л(ЉУДНОСТ/човечност) К(ВОЗВИШЕНА) ЛО(ЉУДНОСТ/човечност) РО(СОНЧЕВА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата.

ПРОДОЛЖУВА